

На стартот на есента почнуваат новите анализи околу прогресот на државава во приближувањето до НАТО и до европските структури. Како и вообичаено, мислењата се поделени. Оправдано се наметнуваат прашања кои преку одговорите треба да дадат поцелосна снимка за состојбата во која се наоѓаме. Веќе не е прашање дали има или нема корупција, туку за колкав степен станува збор. Веќе не е прашање има или нема организиран криминал, туку кој го спроведува и во колкав обем. Веќе не е прашање дали безбедносната состојба е ставена под контрола, туку каде се локациите на новите тренинг кампови за екстремистите, зошто тие се то-

лерираат и кој ги стимулира? Особено внимание заслужува токму проблемот опфатен во третиот блок прашања, кои ја тангираат политичко-безбедносната сфера во Македонија. Веќе подолг временски период домашните претставници на власта ја убедуваат јавноста дека со исполнувањето и со спроведувањето на критериумите од охридскиот Рамковен договор се неутрализирани девијантните и деструктивните сили во општеството, со што практично им се оневозможува ново појавување на политичко-теренската сцена во државава. Попросто кажано, немало простор за нови облици на етничко незадоволство, кои би прераснале во нов судир или форми на

повторно овој нов тренинг центар е лоциран некаде на падините на Шара, односно на просторот меѓу тетовскиот и гостиварскиот регион. Се верува дека материјалот е снимен лично од американската тв-мрежа кон средината на август оваа година. И по месец и половина од јавното емитување на телевизискиот материјал, никој од државните структури, пред сè, оние кои се занимаваат со тие прашања, не даде ниту една анализа, претпоставка, па макар и шпекулација за организаторите, учесниците и целите на новите регрутни кампови за екстремисти во Македонија. Сè било под контрола - е најчестата реторика која може да се слушне од овластените

КАДЕ, КОЈ И ЗОШТО ГИ КРИЕ НОВИТЕ МУЏАХЕДИНИ ВО МАКЕДОНИЈА?

Пишува: **Мишко ТАЛЕСКИ**



некаков софистициран тероризам со налик на паравојска. И тоа е убаво за уво, вака за слушање, за смирување на страстите и кај едната и кај другата страна, за спуштање на високо "шутнатите" топки. Но, кога подлабоко ќе се навлезе во сферата на фактичката ситуација, која е присутна на нашиве простори ќе се дојде до сосема поинакви сознанија и тези од оние кои ни ги нудат ресурсите за одбрана и внатрешни работи и Владата во целина. Оттука, не треба да се поставува прашањето има или нема нови кампови за обука на регрути - екстремисти во Македонија, туку каде тие се лоцирани. На 29 август годинава американската телевизиска мрежа CNSNEWS прикажа неколкуминутен материјал на кој се гледа како униформирани лица на некаква нова терористичка организација вршат обука за нови акции. Според податоците, станува збор за камп кој се наоѓа на територијата на Република Македонија, но не се даваат прецизни податоци во кој дел од државата се прават тие активности. Шпекулациите дека тоа се случува на падините на планината Китка, за која се врзуваат разни приказни на очевидци дека сега таму се пребегани Муџахедините од Кондово и од тетовскиот регион, не држат од едноставна причина што инсертите прикажуваат спортска сала со реквизити кои новите борци ги користат како средства за поуспешен тренинг. На Китка нема спортска сала. Претпоставките се врзуваат за тоа дека

претставници. Дали Кондово е затворен случај? На ова никој не дава веродостоен одговор. Дали Кондово е последниот екстремистички случај? Ќе ви речат дека тоа е хипотетичко прашање. И повторно сме близу до Европа. Ха, ха, ха... Простете, иако не е за смеене. За прикривањето на одредени информации од безбедносен карактер постои и некое разбирање. Имено, доаѓа периодот кога Брисел треба да го даде фамозниот одговор за нашето пристапување во членството на ЕУ. Веројатно и препораките еднадвор се такви, многу-многу да не се зборува во јавноста за новите радикални форми и изблици на шовинизам и романтизам. Како и да е, државата е исправена пред нов сериозен предизвик. Поттурнувањето на чувствителните проблеми под килим може да создаде нови непредвидливи последици. Тие треба навреме да се елиминираат како такви. Во спротивно ќе метастазираат до степен кој потоа е тешко совладлив. Некој ќе се обиде да наметне нова рамка на некоја нова спогодба, која ќе биде сосема поинаква од денешнава. Блиската историја ни покажа дека секое одложување на новосоздадениот проблем е контрапродуктивно за опстојување на македонската држава. Неговото занемарување или минимизирање доведува до експлозија од која наводно сите ќе бидат ненадени.

КОСОВО КАКО ПОВОД

Сите овие нови раздвижувања на радикалните групи и организации на наш терен се поврзани со претстојното решавање на косовскиот статус. Албан-

Веќе подолг период домашните претставници на власта ја убедуваат јавноста дека со исполнувањето и со спроведувањето на критериумите од Рамковниот договор се неутрализирани девијантните и деструктивните сили во општеството, со што практично им се оневозможува ново појавување на политичко-теренската сцена во државава.

Едноставно кажано, немало простор за нови облици на етничко незадоволство, кои би прераснале во нов судир или форми на некаков софистициран тероризам со лик на паравојска.

Сè било под контрола - е најчестата реторика која може да се слушне од овластените претставници. Дали Кондово е затворен случај? На ова никој не дава веродостоен одговор. Дали Кондово е последниот екстремистички случај? Ќе ви речат дека тоа е хипотетичко прашање.



ЦРНИТЕ УНИФОРМИ "ВЕЖБААТ" ЗА НОВАТА БАЛКАНСКА ДРЖАВА

На 29 август годинава американската телевизиска мрежа CNSNEWS прикажа неколкуминутен материјал на кој се гледа како униформирани лица на некаква нова терористичка организација вршат обука за нови акции. Според податоците, станува збор за камп кој се наоѓа на територијата на Македонија, но не се даваат прецизни податоци во кој дел од државата се прават тие активности. Шпекулатиите дека тоа се случува на падините на планината Китка, за која се врзуваат разни приказни на очевидци дека сега таму се пребегани Муџахедините од Кондово и од тетовскиот регион, не држат од едноставна причина што инсертите прикажуваат спортска сала со реквизити, кои новите борци ги користат како средства за поуспешен тренинг. Но, на наша Китка нема спортска сала. Претпоставките се врзуваат за тоа дека повторно овој нов тренинг центар е лоциран некаде на падините на Шара, односно на просторот меѓу тетовскиот и гостиварскиот регион.

Никој од нашите државни структури, пред сè, оние кои се занимаваат со вакви прашања, не даде ниту една анализа, претпоставка, па макар и шпекулација за организаторите, учесниците и целите на овие нови регрутни кампови за екстремисти во Македонија. Имено, денес веќе не е прашање дали безбедносната состојба во државата е ставена под контрола, туку ги има или ги нема, односно каде се локациите на новите тренинг кампови за екстремистите, зошто тие се толерираат и кој ги стимулира?

Ќе има ли одговори каде и кој ги крие новите рува на македонските Муџахедини? И можеби поважно: зошто ги кријат новите борци во црни униформи?

скиот фактор на Балканот држи до тезата дека покрај дипломатијата подобро решение за финализирање на положбата на протекторатот ќе даде и употребата на радикални чекори во постигнувањето на целта. Слични вакви форми на заплашување на меѓународниот естаблишмент има и на Косово, во Јужна Србија и во Северна Албанија. Тие методи треба да ги натераат Брисел и Вашингтон да потклекнат под терористичките закани на новите формации и да одредат статус за Косово, кој нема да биде ништо помалку од независност. Процесот е почнат. Жртви треба да бидат Македонија и Србија. Идејата е во рамките на новата балканска минијатурна држава да влезат територии од овие две соседни земји, кои се населени со мнозинско албанско население. И Западот е свесен за таквата разврска на состојбите. Многу пати Македонија преповтори дека не сака да влегува во косовскиот мозаик, дека новиот Устав е брана од новите регионални тензии. Но, зарем некој ќе не праша што сакаме и како сакаме. Но, тој што ја наумил работата, ќе ја тера како таква. Насилниците не ги интересира ниту Рамковен договор, ниту човекови права. Тие се задоедни со идејата за големодржавна албанска творба на балканските простори и

јавно се декларираа дека не отстапуваат од таа идеја, при тоа не бирајќи средства како ќе се дојде до проектираната цел. А онаа старата вели: "Целта ги оправдува средствата". Во наредниот период ќе се тресе политичката сцена на Балканот. Тоа е неспорно. Ќе јакнат пронационалните струи и во Македонија и на Косово и во Србија. Реформските партии и продемократските елементи ќе слабеат затоа што ќе се увиди дека нивните проекти не ги дадоа очекуваните резултати. Нивните реформи ќе паднат под налетот на националистичките структури, кои ќе се обидат со празна реторика да ги заштитат државните интереси на Србија и на Македонија. Ќе профитираат само албанските радикали кои, како и досега, така и отсега, ќе ги полнат џебовите на западните хегемонисти со пари стекнати од зделките со шверцувана дрога и оружје од земјите на Средниот Исток и Азија.

МАРИОНЕТИ

А, зарем има поинаков модел на решавање на балканските неприлики. Тоа е најизвонредното парче од Европа за богатење преку ноќ на т.н. меѓународни дипломати, авантуристи и кариеристи. Изминативе петнаесет години југословенските крвопролевањеа беа идеална

почва за решавање на животното прашање на многу дипломатски белосветски патници. Некој сака да профитира и денес. Нови фаџи, исти аршини на работене. Каде е вистинската Европа? Онаа што треба да биде. Во срцето на "старата дама" се случуваат процеси кои одново можат да го тресат континентот. Позитивните сигнали кои беа пуштени кон земјите од Западен Балкан во врска со идното проширување на ЕУ, можеби даваат надежи дека времињата полни со зло се минато, но нивното развлекување и претераното растегнување на временските рокови само ги осоколуваат борбените умови да ги закочат тие процеси. А, за тоа имаат и добри покровители. На моменти истите оние кои се китат со европски и со цивилизациски мисли. Како навреме да ги осуетиме и да ги разоткриеме двојните стандарди на лицемерните политички бандити? Па, ги знаеме. Тие се тука, до нас, околу нас, секојдневно ги гледаме по малите екрани, по прес-конференции, по разно-разни патувања во регионот и низ светот. Ги знаеме по име и презиме, како домашните така и странските. Треба само храброст да им се кажат работите како што се, и на дипломатски начин да се елиминираат од балканската политичка сцена. Тие наидуваат на меко тло на овие простори, можат вешто да манипулираат со марионетските режими од Загреб до Тирана. Практично, никој ништо не им може. Затоа ќе произведуваат нови генерации екстремисти и терористи кои во погоден момент ќе ги активираат за нив. Тие ја практикуваат т.н. контролирана демократија со по малку смешен автократски облик колку да се замачка работата. Не треба со ова да откриваме топла вода. Ова не е прво сценарио на овие простори. Не требаат нови предупредувања. Треба само расчистување со оние индивидуалци кои наводно се борат за заштита на некаков државен и национален суверенитет, а од друга страна ги премолчуваат и ги затскриваат процесите на разградба на истиот тој суверенитет. Тука лежи зајакот. Тука треба да се постави појдовната основа за да можат работите да станат почисти. Во спротивно, и во иднина ќе имаме власт со промарионетска поставеност и опозиција која наводно ќе биде десница и заштитник на албанскиот, односно на македонскиот идентитет. Само таквиот начин на водење политика им гарантира успех, на едните пред меѓународната заедница додека се на тронот, а на другите пред граѓаните додека се во опозиција. И наместо заклучок. Ќе одговори ли некој наредните денови на прашањето - каде се кријат и кој ги крие новите рува на македонските Муџахедини? И едно можеби поважно прашање од ова. Зошто ги кријат новите борци во црни униформи?